



# ИСТАНБУЛ

*8 ми Март 2019*



## **1 ден: 07.03.2019 ( Четврток )**

Состанок на групата во 18 часот. Поаѓање за Истанбул. Ноќно возење со попатни паузи преку Грција.

## **2 ден: 08.03.2019 ( Петок )**

Пристигнување во Истанбул во утринските часови. Сместување во хотел со 3\*\*\*. Мал одмор. Посета на најголемиот тематски аквариум во Европа, кој има водечка позиција во светските аквариуми благодарение на неговиот волумен, различните видови на риби како и сите други активности кои се **ЕДИНСТВЕНО И НЕПОВТОРЛИВО ИСКУСТВО**. Посета на трговскиот центар Mall of Istanbul. Панорамски разглед на градот. Браќање во хотелот. **Ноќевање**.

## **3 ден: 09.03.2019 ( Сабота )**

**Појадок**. По појадокот – факултативна посета на **Аја Софија**, едно од најмонументалните зданија на Христијанската вера, конструирана како базилика во VI-от век од царот Јустинијан. Факултативна посета на **Топ Капи** – Палатата на султаните, заедно со ризницата, посета на **Сината џамија** – едно од најголемите архитектонски чуда, позната по нејзините 6 минариња изградени во името на султанот Ахмет. Слободно попладне за индивидуални прошетки и посета на **Капали Чаршија**. Факултативно **8мо мартовска забава во национален ресторан**. **Ноќевање**.

## **4 ден: 10.03.2019 ( Недела )**

**Појадок**. По појадокот, одјавување од хотелот. Факултативно крстарење со **брод по Босфор** под мостовите кои ги поврзуваат Европа и Азија, панорамско разгледување на раскошните палати од двете страни на каналот. Ве водиме до видиковецот **Чамлица** од каде ќе го видите Истанбул и Босфор на дланка. Посета на највисоката зграда во Европа висока 236 метри, трговскиот **центар САФИР** со прекрасна панорамска глетка на градот, како и можност преку 4-Д симулација да се надлети небото на Истанбул и неговите најзначајни обележја. Во попладневните часови поаѓање за Македонија. Пристигнување наредниот ден во утринските часови.

## **ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 5.390 денари**


### **Во цената е вклучено:**

- превоз со високотуристички автобус
- сместување во хотел 3\*\*\* на база 2 ноќевања со појадок
- панорамски разглед на градот
- организација и водство на аранжманот
- посета на трговскиот центар Mall of Istanbul
- посета на Сината џамија
- посета на видиковецот Џамлица

### **Во цената не е вклучено:**

- 8 мо мартовска вечера во национален ресторан со богато мени – 25 евра
- посета на Аквариумот – 15 евра
- Крстарење по Босфор – 20 евра
- Посета на Долно Бахче Сарај – 25 евра
- Аја Софија – влезница со водич 15 евра
- Топ Капи – влезница со водич 15 евра
- Кулата Saphire Seyir Terasi – 15 евра
- Патничко осигурување

<http://www.istanbulakvaryum.com/> ; <http://www.istanbulsapphire.com/>



### **Напомена:**

За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници  
За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II  
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата  
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање